



ЈПКД
КОМУНАЛЕЦ
СТРУМИЦА

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАЈ

ЗА 2022 СПОРЕДЕНО СО 2021 година

ФЕВРУАРИ 2023
СТРУМИЦА

Врз основа на член 27 од Статутот на ЈПКД "Комуналец" Струмица, Управниот одбор на ЈПКД "Комуналец" Струмица на својата седница одржана на ден 06.03.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

член 1

Со ова одлука се усвојува Годишниот финансиски извештај на ЈПКД Комуналец Струмица за 2022 година.

член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето..

Претседател на управен одбор

Драги Поп Стојанов



[Handwritten signature]

1. Институционална поставеност и дејност на претпријатието

ЈП Комуналец - Струмица (понатаму именувано како ЈПКД) е формирано како комунално претпријатие со одлука на Собранието на општина Струмица на 28.11.1989. Статутот на ЈПКД е усвоен од Управниот одбор на 27.11.2009 година. ЈПКД согласно статут ги обезбедува следните услуги:

1. Производство, обработка и снабдување со вода за пиење
2. Собирање и отстранување на отпадни и атмосферски води
3. Собирање, преработка и отстранување на цврст отпад
4. Одржување на паркови, рекреативни подрачја и гробишта
5. Одржување на јавна хигиена
6. Изнајмување недвижен имот
7. Изградба/реновирање на инфраструктура за водоснабдување и отпадни води

Со Статутот се утврдува ЈПКД како независен правен субјект, управуван од страна на директор кој го именува градоначалникот на општината. Управувањето го врши Управниот одбор, кој се состои од 5 члена. Надзорот над финансиското сметководство го врши Надзорниот одбор, кој го формира Советот на општината. Надзорниот одбор се состои од 5 надворешни членови.

*Претпријатието, финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи (член 469 од Законот за трговски друштва) и Меѓународните сметководствените стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во (Службен весник на РСМ бр.159/09,164/10, и 107/11) кои се применуваат во Република Македонија

2. Организација и вработени

Моменталната екипираност и организациона структура за 2022 год. за ЈПКД е организирано во 10 сектори и две одделенија директно управувани од директорот, со моментален број на вработени на крајот на годината односно на 31.12.2022 година изнесува 332 вработени, споредено со состојба на 31.12.2021 година кога бројот на вработени изнесува 377.

Просечниот број на вработени во текот на 2022 година изнесува 350 вработени споредено со 2021 кога просечниот број на вработени изнесува 362.

3. Остварени деловни резултати

Во 2022 година односно (01.01-31.12.2022) ЈПКД Комуналец Струмица искажува позитивен финансиски резултат –добивка од редовното работење пред оданочување во износ од 3.560.132,00 денари.

Вкупните приходи за периодот (01.01-31.12/2022) бележат зголемување во споредба со истиот период 2021 година во износ од 118.715.526,00 а за анализираниот период вкупните расходи се зголемени за износ од 116.893.985,00 денари.

Табела 1.1: Преглед на вкупни приходи и расходи 2022 година за период 01.01.-31.12/2022

1	ВКУПЕН ПРИХОД	424.469.406,00
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	420.909.274,00
3	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	3.560.132,00
4	ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА	2.697.058,00
5	ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	863.074,00
	Распоредена за:	
а)	СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВИТЕ	43.153,00
б)	РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА	819.921,00
в)	НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА	0,00

1.2: Биланс на успех за период 01.01.-31.12.2022 споредено со истиот период 2021 година

Биланс на успех за годината што завршува на 31.12.2022			(во денари)	
Ред. бр.	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	5	6
1.	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	422.924.384,00	304.733.178,00
2.	Приходи од продажба	202	331.324.803,00	292.554.840,00
3.	Останати приходи	203	91.599.581,00	12.178.338,00
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX
4.а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204	695.000,00	795.000,00
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205	735.000,00	695.000,00
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206	0,00	0,00

II.	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220 +221+222)	207	417.794.585,00	303.321.251,00
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208	155.740.744,00	98.482.198,00
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209	0,00	0,00
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	0,00	0,00
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	47.176.377,00	35.121.485,00
11.	Останати трошоци од работењето	212	10.216.298,00	10.319.542,00
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213	156.870.779,00	136.740.413,00
12.а.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214	98.542.521,00	86.908.504,00
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	6.862.279,00	5.714.643,00
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	40.982.518,00	36.020.709,00
12.г.	Останати трошоци за вработените	217	10.483.461,00	8.096.557,00
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	22.588.265,00	20.635.476,00
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219	0,00	0,00
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220	21.828.850,00	1.456.902,00
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221	0,00	0,00
17.	Останати трошоци од работењето	222	3.373.274,00	565.236,00
III.	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	1.545.022,00	1.020.702,00
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	0,00	0,00
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	0,00	0,00
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226	0,00	0,00
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227	0,00	0,00
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228	0,00	0,00
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229	0,00	0,00
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	1.545.022,00	1.020.702,00
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	0,00	0,00
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232	0,00	0,00
24.	Останати финансиски приходи	233	0,00	0,00
IV.	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	3.154.688,00	594.038,00
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	0,00	0,00

26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236	0,00	0,00
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237	0,00	0,00
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238	0,00	0,00
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	3.154.688,00	594.038,00
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	0,00	0,00
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241	0,00	0,00
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242	0,00	0,00
31.	Останати финансиски расходи	243	0,00	0,00
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244	0,00	0,00
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245	0,00	0,00
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246	3.560.132,00	1.738.591,00
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247	0,00	0,00
36.	Нето добивка од прекинати работења	248	0,00	0,00
37.	Нето загуба од прекинати работења	249	0,00	0,00
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	3.560.132,00	1.738.591,00
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251	0,00	0,00
40.	Данок на добивка	252	2.697.058,00	173.709,00
41.	Одложени даночни приходи	253	0,00	0,00
42.	Одложени даночни расходи	254	0,00	0,00
НЕТО	ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	863.074,00	1.564.882,00

2.1. Во продолжение се дадени расчленети сите приходи по категории нивната структура и споредба со истиот период изминатата година.

р.бр.	Опис	Јануари-Декември 22	Јануари-Декември 21	%на раст	%учество
A	вкупни приходи	424.469.406,00	305.753.880,00	27,97%	100,00%
1	приход од водоснабдување	111.124.563,50	102.076.794,50	8,14%	26,18%
а	од претпријатија	34.344.486,00	25.258.145,00	26,46%	8,09%
б	од домаќинства	59.955.614,00	64.065.701,00	-6,86%	14,12%
в	приходи од услуги водоснабдување	16.824.463,50	12.752.948,50	24,20%	3,96%

Кај приходите од водоснабдување имаме зголемување од 8,14 % во однос на истиот период 2021 година како резултат на зголемување на

приходите кај правните субјекти и тоа поради фактурирање на легалната неизмерена потрошувачка за наводнување на паркови и зеленило и јавни фонтани. Зголемување од 24.20% имаме во остварувањето на приходите од услуги од водоснабдување, услуги од типот на нови приклучоци, поставување на водоводни линии за сметка на други комитенти, чија реализација е поголема во последниот квартал од 2022 година. Намалување од 6,86 % имаме кај фактурирањето на домаќинствата за што ќе следи дополнителна анализа за процентот на намалување во 2022 година и утврдување на причините за таквото отстапување и предлог мерки за надминување на ситуацијата.

Во продолжение се дадени фактурирани метри кубни вода, одведување на отпадни води и прочистување на отпадни води во анализираниот период:

Категорија на потрошувач	јан-дек/2022	јан-дек/2021	% на раст
Домаќинства			
Водоснабдување	1.925.218	2.060.575	-7,03%
Одведување отпадни води	1.631.261	1.665.620	-2,11%
Прочистување отпадни води	1.010.293	1.037.678	-2,71%
Стопанство			
Водоснабдување	765.155	617.572	19,29%
Одведување отпадни води	519.259	380.796	26,67%
Прочистување отпадни води	483.406	377.855	21,83%
Вкупно Водоснабдување	2.690.373	2.678.147	0,45%
Вкупно Одведување отпадни води	2.150.520	2.046.416	4,84%
Вкупно Почистување отпадни води	1.493.699	1.415.533	5,23%

Фактурирани се вкупно 2.690.373 метри кубни во анализираниот период кој е зголемен за 0,45% како резултат на порастот на фактурирање кај стопанските субјекти и тоа фактурирање на легалната неизмерена потрошувачка за наводнување на паркови и зеленило, пад од 7,03 % е забележано кај фактурирањето на физичките лица во споредба со истиот период 2021 година.

Обработените количини на сива вода во Филтер станицата во периодот Јануари - Декември изнесува **4.862.743** м³, додека вкупната набавена сива вода за периодот изнесува **2.948.269,00** м³.

НАБАВЕНА СУРОВА ВОДА ОД ВОДОСТОПАНСТВО ЗА 2022 ГОД.					
месец	набавена сурова вода во метри кубни	цена	износ	ддв5 %	вкупен износ по фактура
јануари	380.325	3,59	1.365.366,75	68.268,34	1.433.635,09
февруари	359.746	3,59	1.291.488,14	64.574,41	1.356.062,55
март	336.431	3,59	1.207.787,29	60.389,36	1.268.176,65
април	382.058	3,59	1.371.588,22	68.579,41	1.440.167,63
мај	404.716	3,59	1.452.930,44	72.646,52	1.525.576,96
јуни	455.477	3,59	1.635.162,43	81.758,12	1.716.920,55
јули	507.761	3,59	1.822.861,99	91.143,10	1.914.005,09
август	506.653	3,59	1.818.884,27	90.944,21	1.909.828,48
септември	448.700	3,59	1.610.833,00	80.541,65	1.691.374,65
октомври	382.941	3,59	1.374.758,19	68.737,91	1.443.496,10
ноември	367.132	3,59	1.318.003,88	65.900,19	1.383.904,07
декември	330.803	3,59	1.187.582,77	59.379,14	1.246.961,91
ВКУПНО	4.862.743		17.457.247,37	872.862,37	18.330.109,74

-Приходи од собирање на отпадни води:

р.бр.	Опис	Јануари- Декември 22	Јануари- Декември 21	%на раст	% учество
2	приходи од канализација	51.445.973,50	34.192.759,00	33,54%	12,12%
а	од претпријатија	10.562.446,00	8.012.520,00	24,14%	2,49%
б	од домаќинства	17.920.718,00	18.460.561,50	-3,01%	4,22%
в	приходи од услуги од канализација	22.687.841,50	7.719.677,50	65,97%	5,34%
г	услуги од изградба	274.968,00	0,00	100,00%	0,06%

Кај приходите од собирање отпадни води имаме зголемување од 33,54% што се должи на зголемување на приходот од правни субјекти во вкупниот приход од канализација, учеството на приходите од канализација во вкупните приходи изнесува 12,12% додека пак учеството на приходите од канализација од правни лица во вкупните приходи од канализација изнесува 24,14%.

Приходи од прочистување отпадни води:

р.бр.	Опис	Јануари- Декември 22	Јануари- Декември 21	%на раст	% учество
3	прочистување на отпадни води	24.992.791,50	22.968.510,50	8,10%	5,89%
а	од претпријатија	9.930.876,00	7.725.759,00	22,20%	2,34%
б	од домаќинства	15.061.915,50	15.242.751,50	-1,20%	3,55%

Приходите од прочистување на отпадни води бележат раст од 8,10% во споредба со истиот период 2021 година и нивното учество во вкупните приходи изнесува 5,89%.

Приходи од погребни дејности:

р.бр.	Опис	Јануари-Декември 22	Јануари-Декември 21	%на раст	%учество
3	приходи од погребни дејности	9.683.864,00	11.226.369,00	-15,93%	2,28%
а	приходи од гр.место, резервација, бет.рам	5.241.862,00	5.179.181,00	1,20%	1,62%
б	приходи од гробарина	3.613.683,00	5.090.260,50	-40,86%	0,59%
в	приходи од оператори протокол	828.319,00	956.927,50	-15,53%	0,07%

Приходите од погребни дејности бележат намалување од 15,93% ваквото намалување се должи на пад од 40,86% кај приходите од гробарина. Учетството на приходите од погребни дејности во вкупните приходи изнесува 2,28%, додека пак учеството на приходите од гробарина во приходите од погребни дејности изнесува 38,00%. Во текот на изминатата 2022 година извршени се вкупно 480 погребни. Погребите ги извршуваат приватните оператори за погребни дејности "Марјан-С", "Марија Пласт" и "Игор и Б Интернационал". ЈПКД Комуналец Струмица како управител е задолжен да издава: Локациски места (гробно место), Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија, водење дневник и регистар на погребани лица, склучување на договори за носители на гробно место, наплата на гробарина (годишна такса).

Приходи од зеленило и изнесување на смет:

р.бр.	Опис	Јануари-Декември 22	Јануари-Декември 21	%на раст	%учество
4	зеленило	10.331.618,00	4.766.255,00	53,87%	2,43%
5	изнесување на смет	109.752.257,50	109.191.734,00	0,51%	25,86%
а	од претпријатија	50.296.433,50	46.516.901,00	7,51%	11,85%
б	од домаќинства	57.091.489,00	56.850.693,00	0,42%	13,45%
в	приходи од услуги од изнесување на смет	2.364.335,00	5.824.140,00	-146,33%	0,56%

Кај приходите од одделението за зеленило и разубавување на животна средина имаме солидна реализација во 2022 година што се должи на зголемување на износот на програмата од Советот на Општина Струмица за таа намена. Во изминатата година извршени се следните активности за одржување на зеленилото според Програмата за 2022 год. и тоа: окопување на цветни леи, прашење и окопување на ружи и садници,

кроење на грмушки и дрвја, кроење на жива ограда, кроење на ружи, собирање на отпадоци, метење на патеки, правење на ивици по булевари, собирање на лист од зелени површини, садење на сезонско цвеке, садење на ружи, косење на зелени површини. Исто така надвор од програмата е одржувањето на детските игралишта во Струмица и во населените места с.Дабиле и с.Добрејци. Во текот на изминатиот период од минатата 2022 година редовно се одржуваа сите зелени површини во населените места кои гравитираат околу градот Струмица. Се вршеше чистење и косење на истите. Исто така извршено е кроење на одредени дрвја и дрвореди и чистење на затревени површини покрај некои улици и тротоари во градот по пријава од граѓаните преку Систем 48. Приходите од собирање на смет бележат незначително зголемување од 0,51% кое е незначително и приходите се во рамките на нормалните вредности за во овој период од годината, нивното учество во вкупните приходи изнесува 25.86%, додека пак распределбата на приходите од физички и правни лица во вкупните приходи изнесува 11,85% со 13,45% во корист на физиките лица.

Приходи од пазари:

р.бр.	Опис	Јануари- Декември 22	Јануари- Декември 21	%на раст	% учество
б	Приходи од пазари(наемнина и такса)	13.993.735,00	12.114.059,00	13,43%	3,30%
а	приходи од пазар Глобал	5.328.322,50	3.099.975,00	41,82%	1,26%
б	приходи од пазар Чешел	1.263.485,00	1.204.901,00	4,64%	0,30%
в	приходи од пазар Кантон	176.856,00	144.983,50	18,02%	0,04%
г	приходи од пазар Каанти	7.225.071,50	7.664.199,50	-6,08%	1,70%

Кај приходите од пазарите имаме раст од 13,43% како резултат на опоравувањето на ситуацијата со опожарениот Глобал кој во истиот период 2021 година делумно работеше поради пожар. Учесството на приходите од закупнина на пазаришен простор и пазарна такса во вкупните приходи учествува со 3,30%.

Останати приходи:

р.бр.	Опис	Јануари- Декември 22	Јануари- Декември 21	%на раст	% учество
7	Останати Приходи	93.144.603,00	9.217.399,00	90,10%	21,94%
а	приходи од наплата на судски адвокатски нотарски	3.497.142,00	3.428.651,50	1,96%	0,82%
б	приходи од камата	1.545.022,00	1.020.701,50	33,94%	0,36%
в	приходи од наплатени спорни побарувања	3.142.431,00	4.587.037,50	-45,97%	0,74%
г	приходи од долг-резервирања	578.801,00	181.008,50	68,73%	0,14%
д	укинати обврски по надоместоци полис	381.207,00	0,00	100,00%	0,09%
е	отпис на обврски по долука на влада	84.000.000,00	0,00	100,00%	19,79%

Останати приходи кои ги сочинуваат наведените во претходната табела учествуваат во вкупните приходи со 21,94% и кај нив имаме пораст од 90,10%. Кај останатите приходи најголема ставка или учество во вкупните приходи од 19,79 % имаме кај укинати обврски од минати години од Водостопанство на РСМ Струмичко поле каде со Одлука на Влада на РСМ имаме отпис на застарени обврски од минати години пред 2015 година во износ од 84 милиони денари на терет на вонредни приходи од отпис на обврски. Кај останатите приходи значајно е да го споменеме процентот на намалување на приходите од спорни побарувања каде имаме намалување од 45,97%.

2.2. Остварени расходи за период од 01.01-31.12.2022 година споредено со истиот период 2021 година:

2.2.3 Материјални трошоци и амортизација

р.бр.	Опис	Јануари- Декември 22	Јануари- Декември 21	%на раст	% учество
1	материјални трошоци и амортизација	224.807.522,00	153.833.382,00	31,57%	53,41%
1,1	трошоци за сировини и материјали	72.019.627,50	54.576.402,50	24,22%	17,11%
	трошоци за материјали	65.841.826,00	49.675.733,50	24,55%	15,64%
	трошоци за канцелариски материјали	1.789.337,50	2.125.741,00	-18,80%	0,43%
	трошоци за хигиена и чистење	883.310,00	987.801,50	-11,83%	0,21%
	трошоци за заштитни средства	3.505.154,00	1.787.126,50	49,01%	0,83%
1,2	трошоци за енергија	73.578.708,00	35.574.816,00	51,65%	17,48%
	електрична енергија	53.404.274,00	18.282.753,50	65,77%	12,69%
	електрична енергија-администрација	2.313.023,50	2.972.693,00	-28,52%	0,55%
	гориво	16.066.493,50	12.872.856,50	19,88%	3,82%
	гориво-администрација	942.347,50	786.368,50	16,55%	0,22%
	дрва-природен гас	852.569,50	660.144,50	22,57%	0,20%
1,3	потрошени резервни делови	9.490.312,00	6.697.326,50	29,43%	2,25%
1,4	отпис на ситен инвентар	652.096,00	1.633.652,50	-150,52%	0,15%
1,5	транспортни услуги	2.554.650,00	2.476.462,50	3,06%	0,61%
	услуги во патен сообраќај	0,00	42.089,00	0,00%	0,00%
	ПТТ-услуги	2.314.028,00	2.210.026,50	4,49%	0,55%
	трошоци за поштенски пратки	240.622,00	224.347,00	6,76%	0,06%
1,6	услуги за одржување	15.492.568,50	14.923.226,00	3,67%	3,68%
	одржување софтвер	1.500.854,00	844.505,50	43,73%	0,36%
	одржување опрема и градежни објекти	9.794.968,00	4.193.795,50	57,18%	4,36%
	сервисирање на возила	4.196.746,50	9.884.925,00	-135,54%	5,83%
	услуги од граѓани работно ангажирани	15.849.165,00	11.396.101,00	28,10%	3,77%
1,7	останати услуги	11.839.922,00	5.552.099,50	53,11%	2,81%
	производни(ангажирање механизација)	10.547.896,00	4.622.643,00	56,17%	2,51%
	патарина	48.875,00	18.074,00	63,02%	0,01%

	регистрација	297.154,00	220.506,50	25,79%	0,07%
	трошоци за контрола на квалитет	212.397,00	622.753,00	-193,20%	
	трошоци за јавни огласи	733.600,00	68.123,00	90,71%	
1,8	трошоци за закупнина	742.208,00	367.820,00	50,44%	0,18%
1,9	Амортизација	22.588.265,00	20.635.475,50	8,65%	5,37%

Вкупните расходи на ЈПКД Комуналец Струмица за 2022 година изнесуваат **420.909.274,00 денари** и се зголемени за 27,77% во споредба со истиот период 2021 година, пред се поради ценовните шокови најголем дел, меѓутоа и зголемениот обем на активности на јавното претпријатие во пролетните и летните месеци и последниот квартал во изминатата година.

Во делот на материјалните трошоци и амортизација спаѓаат трошоците за сировини и материјали, трошоците за енергија, потрошени резервни делови, ситен инвентар транспортните услуги, услугите за одржување, производните услуги и амортизацијата на градежните објекти, опремата и нематеријалните средства

Истите учествуваат со 53,41 % во вкупните расходи на претпријатието и во споредба со истиот период за 2021 година се зголемени за 31,57% што е навистина загрижувачки процент на пораст пред се како резултат на порастот на цените на електрична енергија која е зголемена за 51,65% и порастот на цените на горивата кои се зголемени за 19,88% во однос на истиот период 2021 година. Кај трошокот за електрична енергија во табелата што следува се дадени потрошените киловат часови по месеци споредбено со истиот период 2021 година:

месеци	2021		2022	
	ВКУПНО kWh	ВКУПНО МКД	ВКУПНО kWh	ВКУПНО МКД
јануари	349.715,00	1.668.136,00	281.021,00	5.325.389,00
февруари	319.671,00	1.524.840,00	246.639,02	4.434.613,00
март	332.396,00	1.693.536,00	267.006,00	7.057.027,00
април	329.975,00	1.573.994,00	219.637,09	2.984.868,00
мај	328.089,00	1.564.998,00	203.735,71	3.005.094,00
јуни	325.485,00	1.552.569,00	220.613,00	3.761.451,00
јули	331.971,00	1.580.512,00	235.231,50	6.264.194,50
август	322.497,00	1.538.318,00	232.225,00	8.253.311,00
септември	257.109,80	3.213.880,00	194.462,00	5.071.563,00
октомври	287.792,00	1.769.941,00	243.096,00	3.568.685,50
ноември	283.435,00	1.743.142,00	235.399,00	4.081.418,50
декември	297.816,00	1.831.580,00	128.565,00	1.909.684,50
Вкупно	3.765.951,80	21.255.446,00	2.707.630,31	55.717.299,00

Во дадената табела јасно се гледа дека трошокот во 2021 година за далеку повеќе потрошени киловат часови е значително помал во споредба со 2022 година каде и покрај заштедата на потрошена електрична енергија каде се потрошени 2.707.630,31 Kwh, трошокот за истата е далеку поголем како резултат на порастот на цените. Заштедата во киловат часови изнесува **1.058.321,49**, киловат часови или **39% што е во согласност со препораките за заштеда на електрична енергија** од Владата на РСМ.

Кonto	Назив	Износ
40001	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЗАЛИ	38.518.500,18
40002	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВА ВОДА	17.457.247,00
40003	ТРОШОЦИ ЗА ХЕМИКАЛИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВОДА	6.826.832,50
40004	ПОТРОШЕН МАТЕРИЗАЛ ЗА ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ХИГИЕНА	883.310,08
40005	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЗАЛИ-ПОМ.УСЛУГИ	2.703.698,14
40006	ТРОШОЦИ ЗА ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБУВКИ	3.505.153,83
40007	ТРОШОЦИ ЗА ПОМОШЕН МАТЕРИЗАЛ	335.468,48
4		70.230.290,21

Кonto	Назив	Износ
40201	ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	53.404.274,00
	Споредбен период 2021 година	18.282.753,50
40204	ТРОШОЦИ ЗА ГОРИВО	16.066.493,36
	Споредбен период 2021 година	12.872.856,50
40206	ТРОШОЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС	613.595,00
	Споредбен период 2021 година	521.596,00
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	70.084.362,36
	Споредбен период 2021 година	31.677.206,00
40300	ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТ. ЕНЕРГИЈА- АДМИНИСТРАЦИЈА	2.313.023,50
	Споредбен период 2021 година	2.972.693,00
40301	ТРОШОЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС- АДМИНИСТРАЦИЈА	238.974,50
	Споредбен период 2021 година	138.548,50
40303	ТРОШОЦИ ЗА ГОРИВО- АДМИНИСТРАЦИЈА	942.347,52
	Споредбен период 2021 година	786.368,50
403	ТРОШОЦИ ЗА ГОРИВО, ЕЛЕК. ЕНЕРГ. ДРВА	3.494.345,52
	Споредбен период 2021 година	3.897.610,00
4	Тековен период 2022 година	73.578.707,88
	Споредбен период 2021 година	35.574.816,00

Трошокот за гориво за 2022 година изнесува 13.118.631,00 денари и е зголемен за 19,88 % во однос на истиот период 2021 година, во прилог табела за потрошувачка на нафта количински и вредносно за период 01.01-31.12.2022 година споредено со 2021 година.

Материјално		2022		2021	
Идент	Назив	Количина	Вредност	Количина	Вредност
04-3260	НАФТА	177.809,00	13.118.631,00	193.717,21	10.142.523,00

Трошокот за резервни делови се однесува на употребените залихи од магазините, издадени резервни делови за тековно одржување на средствата за работа, и за тековно одржување на транспортните средства.

Отписот на ситен инвентар согласно важечките сметководствени политики, ситниот инвентар чија набавна вредност е помала од 500 евра во денарска противвредност и чиј корисен век е помал од една година веднаш се признава сметководствено како расход. Ваквиот трошок бележи значително намалување во однос на 2021 година. Услугите со карактер на материјални трошоци ги опфаќаат транспортните услуги, услуги за одржување, закупнината и производните услуги. Транспортните услуги ги опфаќаат трошоците за мобилна и фиксна телефонија кои се движат на ниво од претходниот период зголемени незначително за 3,06%, и трошоците за поштенски пратки кои се зголемени за 6,76% како резултат на испраќање опомени и конфирмации со цел подобрување на наплатата, меѓутоа нивното вкупно учество во вкупните расходи изнесува 0,61 %. Услугите за одржување се зголемени за 3,67% пред се како резултат на одржувањето на опремата и градежните објекти и тоа одржување на опремата во ПСОВ, овде значајно е да се спомене дека имаме намалување во сервисирање на возилата како резултат на извршената набавка на нови камиони во декември 2021 година што резултира во намалување на трошокот за сервисирање на возила за 135,54%.

Кonto	Назив	Износ
41300	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА СОФТВЕР Споредбен период 2021 година	1.500.854,00
41301	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПРЕМА Споредбен период 2021 година	844.505,50
41302	УСЛУГИ ЗА СЕРВИС И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА Споредбен период 2021 година	9.635.963,40
41303	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ Споредбен период 2021 година	3.966.945,00
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА Споредбен период 2021 година	4.196.746,50
		9.884.925,00
		159.004,67
		226.850,50
		15.492.568,57
		14.923.226,00

Кај услугите од граѓани работно ангажирани т.е сезонски работници имаме зголемување од 28,10% во споредба со истиот период 2021

година како резултат на зголемена потреба од сезонски работници поради голем број на пензионирања во третиот квартал 2022 година согласно новиот закон за ПИО и секако зголемените трошоци за работна сила генерално на пазарот на трудот.

Производните услуги бележат зголемување од 53,11% како резултат на зголемување на ставката ангажирање на механизација со која претпријатието не располага а се користи при изведувањето на нови канализациони линии и водоводни линии и расчистување на диви депонии на територија на општина Струмица.

1,7	останати услуги	11.839.922,00	5.552.099,50	53,11%	2,81%
	производни(ангажирање механизација)	10.547.896,00	4.622.643,00	56,17%	2,51%
	патарина	48.875,00	18.074,00	63,02%	0,01%
	регистрација	297.154,00	220.506,50	25,79%	0,07%
	трошоци за контрола на квалитет	212.397,00	622.753,00	-193,20%	
	трошоци за јавни огласи	733.600,00	68.123,00	90,71%	

Амортизацијата на основните средства бележи зголемување од 8,65% како резултат на новонабавените транспортни средства во претходниот период, учеството на трошокот за амортизација во вкупните трошоци изнесува 5,37%. Во прилог е даден рекапитулар за набавната, исправката и сегашната вредност на основни средства по класификации во период 01.01/2022-31.12/2022 година:

Класификација	Набавна вредност	Исправка на вредноста	Неотпришана вредност
АП - Алат, погонски инвентар и мебел	14.993.834,50	8.988.648,00	6.005.186,50
ГО - Градежни објекти	501.846.489,50	198.259.409,50	303.587.080,00
ИТ - Инвестиции во тек - Подготовка	15.906.953,50	0,00	15.906.953,50
КА - Капела	792.439,00	792.439,00	0,00
КО - Компјутери	20.209.243,50	19.013.439,50	1.195.804,00
НЕ - Недвижности	12.467,00	0,00	12.467,00
ПС - Постройки и опрема	82.675.856,00	73.344.926,00	9.330.930,00
СФ - Софтвер	3.390.382,50	2.876.810,50	513.572,00
ТС - Транспортни Средства	98.271.837,00	62.135.910,50	36.135.926,50
вкупно	738.099.502,50	365.411.583,00	372.687.919,50

2.2.4 Нематеријални трошоци

2	Нематеријални трошоци	21.397.622,50	18.821.874,50	12,04%	5,08%
2,1	надомест на работници	729.989,00	612.002,00	16,16%	0,17%
	дневници за службени патувања	644.305,00	583.322,00	9,46%	0,15%
	сместување при службени патувања	85.684,00	28.680,00	66,53%	0,02%
2,2	Други лични примана на вработени	9.753.472,00	7.484.555,00	23,26%	2,32%
	Регрес за годишен одмор	5.246.586,00	4.313.568,00	17,78%	1,25%
	помош во случај на смрт на вработени	495.237,00	421.955,00	14,80%	0,12%
	отпремнина	2.013.961,00	1.670.216,00	17,07%	0,48%
	останати лични примана на вработени	1.997.688,00	1.078.816,00	46,00%	0,47%
2,3	трошоци за управни органи	706.714,00	389.991,00	44,82%	0,17%
2,4	банкарска провизија	1.049.143,00	1.078.567,00	-2,80%	0,25%

2,5	трошоци за спонзорство	847.786,00	494.676,00	41,65%	0,20%
2,6	репрезентација	579.821,00	735.652,00	-26,88%	0,14%
2,7	премии за осигурување	384.010,00	464.162,50	-20,87%	0,09%
2,8	реклама и пропаганда	697.864,00	405.776,00	41,85%	0,17%
2,9	членарина за комунални и стоп. Асоцијации	221.824,00	201.765,00	9,04%	0,05%

Во табела 2.2.4 се дадени расчленети нематеријалните трошоци, нивното вкупно учество во вкупните трошоци изнесува 5,08%, што е незначително во однос на останатите трошоци. Кај надоместот на работници имаме зголемување од 16,16% поради порастот на дневниците за службени патувања но нивното учество во вкупните расходи е само 0,16%, другите лични примања на вработени се зголемени за 23,26% и нивното учество во вкупните расходи изнесува 2,32%. Останатите лични примања на вработени се однесуваат на исплати за хранарина и превоз за нокните часови на работа и за време на прекувремената работа, истите се зголемени за 46% но нивното учество во вкупните трошоци изнесува 0,47%.

Регресот за годишен одмор е зголемен за 17,78% поради порастот на просечната плата, трошокот за репрезентација е намален за 26,88% со тенденција за намалување и во 2023 година како цел на менаџментот за намалување на непродуктивните трошоци.

2.2.5 Останати нематеријални трошоци

2,1	останати нематеријални трошоци	6.426.999,50	6.954.728,00	-8,21%	1,53%
2,11	трошоци за одобренја за комитенти	258.850,00	1.165.079,00	-350,10%	0,06%
2,12	адвокатски услуги	1.028.658,00	1.197.725,00	-16,44%	0,24%
2,13	здравствени услуги	564.262,00	425.200,00	24,64%	0,13%
2,14	трошоци за стручна литература	182.966,50	116.408,50	36,38%	0,04%
2,15	трошоци за компјутерски услуги и делови	226.864,00	169.677,50	25,21%	0,05%
2,16	нотарски трошоци	2.091.689,00	1.855.961,00	11,27%	0,50%
2,17	извршни трошоци	113.607,50	189.541,50	-66,84%	0,03%
2,18	Трошоци за судски такси	158.533,00	70.884,00	55,29%	0,04%
2,19	трошоци за ревизија на фин извештаи	301.985,00	412.284,00	-36,52%	0,07%
2,2	трошоци за огласи за јавни набавки	351.735,00	310.232,00	11,80%	0,08%
2,21	трошоци за проектна документација	355.158,50	59.987,00	83,11%	0,08%
2,22	други нематеријални трошоци	792.691,00	981.748,50	-23,85%	0,19%

Намалување имаме кај адвокатските трошоци од 16,44% , зголемување на нотарските трошоци за 11,27%, трошоците за судските такси исто така бележат зголемување но нивното учество во вкупните трошоци изнесува само 1,53%. Значително намалување имаме кај трошоците за одобренја за комитенти поради замената на поголемиот дел од

водомерите со дигитални водомери. Во голем процент се намалени и останатите нематеријални трошоци во однос на истиот период минатата година се со цел за намлување на непродуктивните трошоци во време на енергетска криза.

2.2.6 Бруто плати и трошоци на вработени

3	БРУТО ПЛАТИ	146.387.318,00	128.643.856,00	12,12%	34,78%
	Нето плати	98.542.521,00	86.908.504,00	11,81%	23,41%
	Придонеси од плата	40.982.518,00	36.020.709,00	12,11%	9,74%
	Даноци од плата	6.862.279,00	5.714.643,00	16,72%	1,63%

Кај бруто платите имаме зголемување од 12,12% како резултат на новиот закон за минимална плата од месец март 2022 година кој предизвика и раст на бруто платата во однос на истиот период 2021 година. Трошокот за бруто плата во вкупните трошоци изнесува 34,78%.

р.бр.	Опис	Јануари- Декември 22	Јануари- Декември 21	%на учество	% учество
A	ВКУПНИ ПРИХОДИ	424.469.406,00	305.753.880,00	27,97%	100,00%
3	БРУТО ПЛАТИ	146.387.318,00	128.643.856,00	34,49%	42,07%
	Нето плати	98.542.521,00	86.908.504,00	23,22%	28,42%
	Придонеси од плата	40.982.518,00	36.020.709,00	9,65%	11,78%
	Даноци од плата	6.862.279,00	5.714.643,00	1,62%	1,87%

Учеството на вкупната бруто плата во вкупните приходи изнесува 34,49% додека нето платата учеството изнесува 23,22%. Во споредба со 2021 година каде учеството на трошокот за бруто плата изнесуваше 42,00% имаме намалување на учеството, сето тоа како резултат на порастот на вонредните приходи од отпис на обврски.

2.2.7 Расходи на финансирање

4	Расходи на финансирање	28.356.811,50	2.616.176,50	90,77%	6,74%
	Камати	3.154.688,50	594.038,00	81,17%	0,75%
	Вредносно усогласување на побарувања	21.828.849,50	1.456.902,00	93,33%	5,19%
	Казни пенали надомест на штети	105.464,00	156.541,50	-48,43%	0,03%
	останати расходи	1.645.724,00	56.250,00	96,58%	0,39%
	расходи врз основа на директен отпис	1.533.298,50	328.457,00	78,58%	0,36%
	како растур крш и расипување по попис	88.787,00	23.988,00	72,98%	0,02%

Учеството на расходите на финансирање во вкупните расходи изнесува 6,74% истите се состојат од камати за задоцнување при исплата на спогодбени договори, вредносно усогласување на побарувања, казни пенали и надомест на штети, расходи врз основа на директен отпис итн. Согласно законските прописи вредносно се усогласени утижени

побарувања од 2016 година кои сеуште не се наплатени, доколку истите во иднина се наплата ќе имаме приходи од наплата на спорни побарувања и даночен кредит во даночен биланс за оданочување со данок на добивка.

3 Биланс на состојба

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА ДЕН 31.12.2022				
ред Бр.		Ознака АОП	ИЗНОС	ИЗНОС
1		3	2022	2021
1	АКТИВА:			
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		
	(002+009+020+021+031)			
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002	372.687.923	355.137.125
	(003+004+005+006+007+008)			
3	Издаатоци за развој	003		
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004	50.624	50.624
5	Гудвил	005	513.572	1.255.392
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		
7	Нематеријални средства во подготовка	007		
8	Останати нематеријални средства	008		
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009	372.111.260	353.818.642
	(010+013+014+015+016+017+018+019)			
10	Недвижности (011+012)	010	303.587.081	302.238.816
10а	Земјиште	011		
10б	Градежни објекти	012	1	1
11	Постројки и опрема	013	303.587.080	302.238.815
12	Транспортни средства	014	9.330.930	11.071.464
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015	36.135.927	18.373.210
14	Биолошки средства	016	7.015.509	5.376.092
15	Аванси за набавка на материјални средства	017		
16	Материјални средства во подготовка	018		
17	Останати материјални средства	019	15.906.954	16.573.621
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020	134.859	185.439

19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)			
20	Вложувања во подружници	021	12.467	12.467
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	022		
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	023		
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	024		
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	025		
24a	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	026	12.467	12.467
24b	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	027		
24c	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		
25	Останати долгорочни финансиски средства	029	12.467	12.467
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	030		
27	Побарувања од поврзани друштва	031	0	0
28	Побарувања од купувачи	032		
29	Останати долгорочни побарувања	033		
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	034		
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	035		
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	036	488.976.177	481.303.391
33	Залихи на сировини и материјали	037	48.852.239	50.923.125
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	038	44.869.922	47.454.972
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	039	3.247.317	2.773.153
36	Залихи на готови производи	040		
37	Залихи на трговски стоки	041	735.000	695.000
38	Залихи на биолошки средства	042		
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	043		
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	044		
41	Побарувања од поврзани друштва	045	437.199.713	428.088.130
42	Побарувања од купувачи	046		
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	047	433.500.494	422.230.551
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	048	673.481	648.481
45	Побарувања од вработените	049	0	2.427.502
46	Останати краткорочни побарувања	050	2.280.349	2.781.597
46	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	051	745.390	
		052	0	0

48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053	0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		
50	Побарувања по дадени заеми	057		
51	Останати краткорочни финансиски средства	058		
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	2.924.225	2.292.136
52.а.	Парични средства	060	2.924.225	2.292.136
52.б.	Парични еквиваленти	061		
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062	2.584.054	6.784.799
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063	864.248.154	843.225.314
55	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064	19.641.150	19.641.150
56	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065	427.746.325	431.326.653
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	236.687.218	236.687.218
58	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		
59	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		
60	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		
62	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071	77.153.930	75.624.139
63	Законски резерви	072	42.641.339	42.598.186
64	Статутарни резерви	073		
65	Останати резерви	074	34.512.591	33.025.953
66	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075	113.085.257	117.528.659
67	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		
68	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077	819.921	1.486.638
69	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		
70	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		
71	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		
72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081	394.623.537	381.012.890
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082	0	0
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085	94.345.918	82.283.307

77	Обврски спрема поврзани друштва	086		
78	Обврски спрема добавувачи	087		
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		
81	Обврски по заеми и кредити	090	12.062.611	
82	Обврски по хартии од вредност	091		
83	Останати финансиски обврски	092	82.283.307	82.283.307
84	Останати долгорочни обврски	093		
85	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095	300.277.619	298.729.583
87	Обврски спрема поврзани друштва	096		
88	Обврски спрема добавувачи	097	275.528.548	280.046.323
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	098	90.339	112.153
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099	4.063.214	3.770.906
91	Обврски кон вработените	100	15.135.087	13.081.361
92	Тековни даночни обврски	101	5.406.432	1.694.640
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		
95	Обврски по заеми и кредити	104		
96	Обврски по хартии од вредност	105		
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106		
98	Останати финансиски обврски	107	0	0
99	Останати краткорочни обврски	108	54.000	24.000
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	41.878.293	30.885.772
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	864.248.154	843.225.314

Активата од билансот на состојба се состои од:

- A).Нетековни средства
 - 1.Нематеријални средства
 - 2.Материјални средства
 - 3.Долгорочни финансиски средства

Во продолжение се дадени движењето на материјалните и нематеријалните средства во 2022 година споредбено со 2021

година.

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ-СТРУМИЦА
МК 4027989105248

Табела 2

7. Нематеријални средства 2022

Опис	Софтвер	Останати средства	ВКУПНО
2022	4	5	7
Набавна вредност			
Состојба на 01.01.2022	3.390.382,50	315.969,00	3.706.352
Зголем.во тек на годината	0	0	0
	0	0	0
Намалување	0	0	0
Ревалоризација		0	0
	0	0	0
	0	0	0
Состојба на 31.12.2022 тековна	3.390.383	315.969	3.706.352
Исправка на вредноста			
Состојба на 01.01.2022	2.134.990,50	67.439,00	2.202.430
Амортизација за год.	741.820,00	50.580,00	792.400
Намалување	0	0	0
Ревалоризација			0
Состојба на 31.12.2022 тековна	2.876.811	118.019	2.994.830
Нето книг.вред.за годината	513.572	197.950	711.522
Нето книг.вред.за прет. год.	1.255.392	248.530	1.503.922
Набавна вредност			
Состојба на 01.01.2021 претходна	3.390.382,50	315.969,00	3.706.352
Зголем.во тек на годината			0
Намалување	0	0	0
Ревалоризација		0	0
Состојба на 31.12.2021 претходна	3.390.383	315.969	3.706.352
Исправка на вредноста			
Состојба на 01.01.2021 претходна	1.393.170,50	16.859,00	1.410.030
Амортизација за годината	741.820,00	50.580,00	792.400
Намалување			0
Ревалоризација			0
Состојба на 31.12.2021 претходна	2.134.991	67.439	2.202.430
Нето книг.вред.за годината	1.255.392	248.530	1.503.922
Нето книг.вред.за прет. год.	1.997.212	299.110	2.296.322

Лице одговорно за составување
на билансот: Васко Стојанов



Овластено лице



ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА
МК 4027989105248

Табела 1

В.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
ОПИС	ЗЕМЈИШТЕ	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	ОПРЕМА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК	ВКУПНО
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
ТЕКОВНА ГОДИНА 2022					
СОСТОЈБА НА 01.01.2022	1,00	488.308.620,00	203.523.363,00	16.573.620,50	708.405.604,50
ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВО ТЕК НА ГОДИНАТА		13.537.869,50	27.790.548,00		41.288.417,50
ПРЕНОС ОД ИНВЕС.ВО ТЕК				-668.667,00	-668.667,00
НАМАЛУВАЊЕ		0,00	-15.428.639,00		-15.428.639,00
ОСТАН.ЗГОЛЕМУВАЊА					0,00
ОСТАН. НАМАЛУВАЊА					0,00
СОСТОЈБА НА 31.12.2022	1,00	501.846.489,50	215.847.272,00	15.906.953,50	733.600.715,00
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА					
ТЕКОВНА ГОДИНА 2022					
СОСТОЈБА НА 01.01.2022		186.069.805,50	186.702.596,50	0,00	354.772.402,00
АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ГОД.		12.189.604,00	9.896.943,00		22.086.547,00
НАМАЛУВАЊЕ		0,00	-15.234.834,00		-15.234.834,00
СОСТОЈБА НА 31.12.2022		198.259.409,50	163.364.905,50	0,00	361.624.315,00
НЕТО КНИГ.ВРЕД.ЗА 31.12.2022	1,00	303.587.080,00	52.482.366,50	15.906.953,50	371.976.401,00
НЕТО КНИГ.ВРЕДН.ЗА 01.01.2022	1,00	302.238.814,50	34.820.766,50	16.573.620,50	353.633.202,50
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021					
СОСТОЈБА НА 01.01.2021	1,00	480.555.724,00	196.781.015,00	16.573.620,50	693.910.360,50
ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВО ТЕК НА ГОДИНАТА		7.752.896,00	15.966.721,00		23.719.617,00
ПРЕНОС ОД ИНВЕС.ВО ТЕК					0,00
НАМАЛУВАЊЕ		0,00	-8.224.373,00		-8.224.373,00
ОСТАН.ЗГОЛЕМУВАЊА					0,00
ОСТАН. НАМАЛУВАЊА					0,00
СОСТОЈБА НА 31.12.2021	1,00	488.308.620,00	203.523.363,00	16.573.620,50	708.405.604,50
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА					
ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021					
СОСТОЈБА НА 01.01.2021		174.104.630,50	180.992.819,50		344.097.450,00
АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ГОД.		11.965.175,00	7.877.900,50		19.843.075,50
НАМАЛУВАЊЕ		0,00	-9.168.123,50		-9.168.123,50
СОСТОЈБА НА 31.12.2021		186.069.805,50	186.702.596,50	0,00	354.772.402,00
НЕТО КНИГ.ВРЕД.ЗА 31.12.2021	1,00	302.238.814,50	34.820.766,50	16.573.620,50	353.633.202,50
НЕТО КНИГ.ВРЕД.ЗА 01.01.2021	1,00	306.451.093,50	26.788.195,50	16.573.620,50	349.812.910,50

Во Струмица
На ден 31.12.2022

Лице одговорно за составување на образци
Васко Стојанов

Овластено лице
Зоран Горгиев

Б). ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Тековните средства се состојат од:

- 1.Залихи
- 2.Краткорочни побарувања
- 3.Парични средства и парични еквиваленти

Залихите се дадени аналитички во следната табела:

КОНТО	Назив	Поч.состојба - Дол	Поч.состојба - Поб	Промет - ДОЛ	Промет - ПОБ	Салдо ДОЛ
31000	МАТЕРИЈАЛ ВО СКЛАД НА ВОДОВОД	39.584.007,00	0,00	28.614.390,63	29.025.440,08	39.172.957,55
	Споредбен период 2021 година	37.049.945,00	0,00	23.054.993,50	20.520.931,50	39.584.007,00
31001	МАТЕРИЈАЛ ВО СКЛАД НА ЗЕЛЕНИЛО	1.771.347,00	0,00	10.663.030,00	11.255.541,75	1.178.835,25
	Споредбен период 2021 година	1.805.210,00	0,00	12.746.579,00	12.780.442,00	1.771.347,00
31002	МАТЕРИЈАЛ ВО СКЛАД НА КУЗНА	0,00	0,00	153.332,50	153.265,04	67,46
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	224.560,00	224.560,00	
31003	МАТЕРИЈАЛ ВО СКЛАД НА МЕХАНИЗАЦИЈА	4.904.414,00	0,00	23.652.378,00	25.649.828,94	3.106.963,06
	Споредбен период 2021 година	3.935.259,50	0,00	22.734.352,00	21.765.197,50	4.904.414,00
31005	МАТЕРИЈАЛ ВО СКЛАД НА ФАБРИКА ЗА ВОДА	1.071.802,50	0,00	7.051.016,00	6.825.112,38	1.297.706,12

Годишен финансиски извештај за 2022 година

	Споредбен период 2021 година	1.365.614,50	0,00	3.918.593,00	4.212.405,00	1.071.802,50
31006	МАТЕРИАЛ ВО СКЛАД НА БАЖДАРНИЦА	110.553,50	0,00	15.611,00	25.620,00	100.544,50
	Споредбен период 2021 година	120.501,50	0,00	11.377,50	21.325,50	110.553,50
31007	СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ	12.848,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
	Споредбен период 2021 година	13.228,00	0,00	0,00	380,00	12.848,00
31008	ЗАЛИХА НА РАСХОДУВАН МАТЕРИАЛ И СРЕДСТВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	1.717.500,00	1.717.500,00	0,00
31010	СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ-МУРТИНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Споредбен период 2021 година	700.810,00	0,00	29.339,00	730.149,00	0,00
310	СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ НАЗАЛИХА	47.454.972,00	0,00	70.349.758,13	72.934.808,19	44.869.921,94
	Споредбен период 2021 година	44.990.568,50	0,00	64.437.294,00	61.972.890,50	47.454.972,00

Залихите на суровини и материјали се намалени за 6,82% во однос на претходниот анализиран период заклучно со 31.12.2022 година, поради набавките во одделението за водовод и одделението за канализација за спроведување на нови канализациони краци во населените места, набавките во пролетниот и летниот период во одделението за зеленило и разубавување на животната средина кои во наредниот период ќе бидат требувани залихи од магацинот и ќе ги теретат трошоците на работење.

4 КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)			
41	Побарувања од поврзани друштва	045	437.199.713	428.088.130
42	Побарувања од купувачи	046		
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	047	433.500.494	422.230.551
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	048	673.481	648.481
45	Побарувања од вработените	049	0	2.427.502
46	Останати краткорочни побарувања	050	2.280.349	2.781.597
		051	745.390	

Побарувањата од купувачи во 2022 се зголемени во однос на 31.12.2021 година за 2,61%, во прилог ќе биде дадена и табела за кумулативен процентот на наплата по вид на услуга за тековниот квартал:

Кумулативен процент на наплата 2022 година

Кonto	Назив	Поч. состојба - Дол	Поч. состојба - Поб	Промет - ДОЛ	Промет - ПОБ	Процент на наплата кумулятивен
1200	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	78.721.558,50	0,00	193.571.140,50	174.656.041,50	64,81%
	Споредбен период 2021 година	78.753.894,50	0,00	140.194.387,00	140.226.723,00	65,11%
1201	КУПУВАЧИ ГРАЃАНИ	22.599.191,00	0,00	7.238.817,00	7.312.595,50	26,82%
	Споредбен период 2021 година	21.092.395,50	0,00	8.452.419,50	6.945.628,00	25,61%

1202	КУПУВАЧИ ИНКАСАТОРИ - ДОМАКНСТВА	338.752.962,00	0,00	218.530.206,00	217.712.069,00	39,64%
	Споредбен период 2021 година	327.736.806,00	0,00	211.020.658,00	200.004.502,00	37,12%
1203	КУПУВАЧИ ГРАГАНИ-ВОДОСНАБДУВАЊЕ	84.374,00	0,00	1.319.584,00	1.290.112,00	91,89%
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	1.515.227,00	1.430.853,00	94,43%
1204	КУПУВАЧИ ГРАГАНИ-КАНАЛИЗАЦИЈА	741.227,00	0,00	3.210.206,00	3.086.163,00	78,10%
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	3.300.703,00	2.559.476,00	77,54%
1209	ПОВАРУВАЊА ОД УТУЖЕНИ КУПУВАЧИ	83.406.563,00	0,00	21.831.880,00	5.490.645,50	5,22%
	Споредбен период 2021 година	87.981.140,00	0,00	1.456.902,00	6.031.479,00	6,74%
120	ПОВАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	524.305.875,50	0,00	437.701.833,50	409.547.630,50	42,57%
	Споредбен период 2021 година	515.564.240,00	0,00	365.940.296,50	357.198.661,00	40,52%

3. Парични средства и парични еквиваленти

52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+)	059	2.924.225	2.292.136
52.a	Парични средства	060	2.924.225	2.292.136
52.6	Парични еквиваленти	061		

2. ПАСИВА ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА СЕ СОСТОИ ОД :

1. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

2. ОБРСКИ

3. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

ПАСИВА:				
56	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)			
	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	065	427.746.325	431.326.653
57	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	066	236.687.218	236.687.218
58	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	067		
59	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	068		
60	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	069		
61	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	070		
62	Законски резерви	071	77.153.930	75.624.139
63	Статутарни резерви	072	42.641.339	42.598.186
64	Останати резерви	073		
65	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	074	34.512.591	33.025.953
66	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	075	113.085.257	117.528.659
67	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	076		
68	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077	819.921	1.486.638
69	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУ	078		
70		079		

Кај капиталот во однос на ден 31.12.2022 година немаме промени во процентуален износ поради остварување на минимална нето добивка која не е многу поголема од она на 31.12.2021 година .

2. Обврски

72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081	394.623.537	381.012.890
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083	0	0
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)			
77	Обврски спрема поврзани друштва	085	94.345.918	82.283.307
78	Обврски спрема добавувачи	086		
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	087		
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	088		
81	Обврски по заеми и кредити	089		
82	Обврски по хартии од вредност	090	12.062.611	
83	Останати финансиски обврски	091		
84	Останати долгорочни обврски	092	82.283.307	82.283.307
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	093		
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	094		
87	Обврски спрема поврзани друштва	095	300.277.619	298.729.583
88	Обврски спрема добавувачи	096		
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	097	275.528.548	280.046.323
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	098	90.339	112.153
91	Обврски кон вработените	099	4.063.214	3.770.906
92	Тековни даночни обврски	100	15.135.087	13.081.361
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	101	5.406.432	1.694.840
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	102		
95	Обврски по заеми и кредити	103		
96	Обврски по хартии од вредност	104		
97	Обврски по основ на учество во резултатот	105		
98	Останати финансиски обврски	106		
99	Останати краткорочни обврски	107	0	0
		108	54.000	24.000

Обврските спрема добавувачи се зголемени за 3,41 % пред се поради активности за реализација на нови канализациони и водоводни линии каде се потребни материјали и сировини и ангажирање на механизација за побрза реализација на истите и задоволување на потребите на граѓаните на Општина Струмица, меѓутоа овде голем дел заземаат и обврските за електрична енергија кои се енорно зголемени поради енергетската криза и објективната неможност истите да се сервисираат во краток временски период

Нова ставка во делот на пасивата од билансот на состојбата се и обврските за финансиски лизинг каде во месец 09/2022 година се набавени две метларки на електричен погон по пат на финансиски лизинг во вредност од 16.432.029,00 денари од Шпаркасе лизинг Македонија со 20% учество и рок на отплата од 4 години со што на крајот на овој период 31.12.2022 година ни останува за реализација уште 12.062.611,00 денари согласно амортизациониот план. ЈПКД Комуналец Струмица превзема максимални напори во делот на обезбедување на стабилна ликвидност и сервисирање на обврските со потпишување на спогодби со поголемиот број на деловни партнери за

навремена отплата на истите, тука значајно е да се напомене дека најголемиот дел од обврските се за електрична енергија, кои се веќе доспеани при што се прават максимални напори за отплата на истите. Во делот на тековни даночни обврски важно е да се спомене дека истите произлегуваат од обврски по однос на персонален данок на доход од попис на побарувања по судски пресуди, попис на побарувања од починати комитенти и тековната обврска по годишна сметка за данок на добивка.

Обврските кон вработените се сотојат од тековни обврски за плата и даноци од плата која е исплатена наредниот месец 01-2023 година.

Аналитика на ПВР:

Кonto	Имена	Поч. состојба - Дол	Поч. состојба - Поб	Промет - ДОЛ	Промет - ПОВ	Салдо - ПОВ
29000	ОДНАПРЕД ПРЕСМЕТАНИ ТРОШОЦИ	0,00	110.335,00	70.787,50	0,00	39.547,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	36.780,00	147.115,00	110.335,00
290	ОДНАПРЕД ПРЕСМЕТАНИ ТРОШОЦИ	0,00	110.335,00	70.787,50	0,00	39.547,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	36.780,00	147.115,00	110.335,00
29300	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ(ПРЕСМЕТАНИ)ПРИХОДИ ПО ОДЛУКИ	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	0,00	0,00	
29305014	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ ПРЕСМЕТКИ	0,00	881,50	0,00	0,00	881,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	881,50	0,00	0,00	881,50
29318	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ ПРЕСМЕТКИ	0,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00
29318010	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ ПРЕСМЕТКИ	0,00	14.902,00	0,00	0,00	14.902,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	175.919,00	161.017,00	0,00	14.902,00
29318011	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ ПРЕСМЕТКИ	0,00	21.187,50	0,00	0,00	21.187,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	21.187,50	0,00	0,00	21.187,50
29318022	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ ПРЕСМЕТКИ	0,00	154.115,50	16.161,50	0,00	137.954,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	155.810,50	0,00	-1.695,00	154.115,50
29318027	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ ПРЕСМЕТКИ	0,00	13.220,50	0,00	0,00	13.220,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	13.220,50	0,00	0,00	13.220,50
293	ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ(ПРЕСМЕТАНИ)ПРИХОДИ	0,00	207.781,00	56.016.161,50	56.000.000,00	191.619,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	370.493,00	161.017,00	-1.695,00	207.781,00
29400000	СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВОАР	0,00	2.962.881,50	161.501,50	0,00	2.801.380,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	3.124.380,00	161.501,50	0,00	2.962.881,50
29400002	ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТ НА ГРАД.НАШЦИ БРАВАР РАБОТИЛНИЦА	0,00	2.903.878,00	146.931,50	0,00	2.756.946,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	3.050.809,50	146.931,50	0,00	2.903.878,00
29401	Одложено признавање приходи од државни подари-Форд Камени СР-5420-АЕ	0,00	0,00	270.368,00	6.488.820,00	6.218.452,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	ПРЕСМЕТАНИ ЗАВИСНИ ТРОШОЦИ НА НАБАВКАТА	0,00	5.866.759,50	578.801,00	6.488.820,00	11.776.778,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	6.175.192,50	308.433,00	0,00	5.866.759,50
29501010	НАДОМЕСТОК ЗА ВОДА	0,00	9.869.205,00	1.879.197,00	1.862.974,00	9.852.982,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	9.502.161,50	1.419.453,00	1.786.496,50	9.869.205,00
29501011	НАДОМЕСТОК ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА	0,00	1.363.743,00	257.436,00	279.361,00	1.385.668,00

	Споредбен период 2021 година	0,00	1.300.476,50	194.752,00	258.018,50	1.363.743,00
29501014	НАДОМЕСТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА ОД ДОМАКИНСТВА	0,00	4.051.515,00	6.001.075,00	9.809.058,00	7.859.498,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	4.051.515,00	9.627.976,00	9.627.976,00	4.051.515,00
29501017	НАДОМЕСТОК ЗА ВОДИ-МУРТИНО	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00
29510	КАМАТИ И ПОСЕБНИ ТАКСИ ПО РЕШЕНИЕ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
29595	ОДЛОЖЕНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИ	0,00	38.008,00	121.465,00	112.606,00	29.149,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	15.184,00	857.070,00	879.894,00	38.008,00
29599004	ПЛАТЕНИ СУДСКИ ТАКСИ ПРИ УТУЖУВАЊЕ	0,00	9.358.546,50	1.486.530,00	2.851.154,50	10.723.171,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	8.788.391,50	409.014,00	979.169,00	9.358.546,50
295	ОДЛОЖЕНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ	0,00	24.700.896,50	9.745.703,00	14.915.153,50	29.870.347,00
	Споредбен период 2021 година	0,00	23.677.607,50	12.508.265,00	13.531.554,00	24.700.896,50
2		0,00	30.885.772,00	66.411.453,00	77.403.973,50	41.878.292,50
	Споредбен период 2021 година	0,00	30.223.293,00	13.014.495,00	13.676.974,00	30.885.772,00

Однапред платени трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) се состојат во најголем дел од судски такси при утужување кои се на терет на приходите во моментот кога ќе бидат наплатени согласно сметководствените политики на претпријатието и надоместоците за јавна чистота вода и канализација. Исто така тука се надоместоците за води и отпадни води како средства за резервоар и браварска работилница кои како што се амортизираат така се намалуваат и пасивните временски разграничувања. ПВР се зголемуваат во 2022 година и како резултат на добиената донација на Форд автосмекер за собирање и транспортирање на комунален отпад кој како што се амортизира така се намалува и пасивното временско разграничување на товар на приходите за износот на тековната амортизација.

4. Добивка од редовно работење

Добивката за 2022 година пред оданочување изнесува 3.560.132,00 денари, данокот на добивка пресметан согласно законот за данок на добивка како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи усогласен за непризнатите расходи изнесува 2.697.058,00 денари со што добивката по оданочување изнесува 863.074,00 распоредена за законски резерви 43.153,00 денари и реинвестирана добивка 819.921,00 денари.

Анализа на резултатите со помош на финансиски показатели

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ-СТРУМИЦА ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2022 / 31.12.2021

показатели			2022	2021
Ликвидност	општа	обрт.ср-ва*100/ краткор.обврски	488.976.177,00	481.303.390,50
		коэффициент	394.623.536,50	381.012.889,50
			1,24	1,26

			2022	2021
Ликвидност	Тековна	(обрт.сред.- залих)*100/ краткорочни обврски	440.123.938,00	430.380.266,00
		коэффициент	275.528.547,50	280.046.323,00
			1,60	1,54

			2022	2021
Ефикасност	обрт на постојани средства	приходи од продажба/ постојани средства	340.018.909,50	292.142.099,50
		%	372.687.923,00	355.137.124,50
			91,23%	82,26%

			2022	2021
Ефикасност	обрт на вкупни средства	приходи од продажба/ вкупни средства	340.018.909,50	292.142.099,50
		%	864.248.154,00	843.225.314,00
			39,34	34,65

			2022	2021
Профитабилност	брuto профитна стапка	добивка/ приходи	3.560.132,00	1.738.591,00
		%	424.469.406,00	305.753.880,00
	нето профитна стапка	нето добивка/ приходи	819.921,00	1.486.638,00
		%	424.469.406,00	305.753.880,00
			19,32%	48,62%


			2022	2021
Показател на Фин состојба	степен на задолженост	вкупни обврски / вкупни средства	394.623.536,50	381.012.889,50
		%	861.664.100,00	836.440.515,00
			45,80%	45,55%

Показателите за ликвидност ја мерат способноста на претпријатието во даден момент да ги исплати своите краткорочни обврски и да излезе во пресрет на неочекуваните потреби за готовина. Ликвидноста всушност мери колку брзо средствата можат да бидат претворени во готовина. Сите показатели кои се однесуваат на ликвидноста вклучуваат обртен капитал или извесен негов дел бидејќи обврските се исплаќаат токму од него. Показателот на општата ликвидност изнесува 1,24 што укажува на фактот дека претпријатието на 31.12.2022 година е во можност да ги подмири краткорочните обврски и да оствари разлика на средства за нови деловни активности (нов обрт). Показателот на тековна ликвидност е поконзервативен и изнесува 1,60 затоа што како тековни средства ги вклучува само оние средства кои се високо ликвидни. Во ситуации кога залихите се неликвидни и има низок обрт на истите, посоодветно е да се користи овој показател за анализа на ликвидноста.

Показателите на ефикасноста покажуваат колку ефикасно претпријатието остварува приходи со помош на постојаните средства односно вкупните средства. Повисокиот обрт укажува на поефикасно искористување на постојаните средства во остварувањето на приходите и обратно. Во период 01.01.22-31.12.22 година имаме коефициент на ефикасност 39,34 што во однос на претходниот период 2021 година (34,65) укажува на зголемена ефикасност во искористувањето на постојаните средства во остварување на приходите, истото се однесува и за вкупните средства, ко показатели се дадени во табелата претходно. Показателот на финансиската состојба (солвентноста) или степенот на задолженоста на претпријатието е показател кој ја мери способноста на претпријатието да ги подмири обврските, истиот за 2022 година изнесува 45,80%. Вредноста на овој показател се движи на ниво од 2021 година, меѓутоа менаџментот има цел во наредниот период истиот да го намали за 15 проценти имајќи ја во предвид имајќи предвид енергетската криза и фактот дека ЈПКД Комуналец Струмица, како и сите останати јавни претпријатија е основано со главна-основна дејност од јавен интерес, од тоа произлегува дека неговата задача е да: ангажирајќи ги сите расположливи средства ја обавува дејноста наведени во статут од јавен интерес со оптимален квалитет, а не и остварување на високи прифити (добивки).

- Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Раководител на сектор за
финансии и сметководство
Овластен сметководител
Број на лиценца: 0107809
Васко Стојанов



ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
СТРУМИЦА
Директор
Зоран Горгиев

